

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.138 од 17.09.2014 година

Член 1

Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10 135/11, 188/13 и 43/14), во членот 4 точката 2 се менува и гласи:

„Законска ревизија“ е задолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка и/или финансиските извештаи или консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи кои се вршат врз основа на закон во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената рамка за финансиско известување;“.

Точката 3 се менува и гласи:

„ Договорна ревизија“ е незадолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и на други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување;“.

Во точката 6 по зборовите: „уверение за ревизор“ се додаваат зборовите: „издадено од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и кое е регистрирано во Регистарот на ревизори согласно овој закон“.

Точката 7 се менува и гласи:

„ Друштво за ревизија“ е трговско друштво регистрирано согласно Законот за трговските друштва и кое има добиено лиценца за работа од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на друштва за ревизија согласно овој закон;“.

Точката 8 се менува и гласи:

„ Овластен ревизор-трговец поединец“ е физичко лице регистрирано согласно Законот за трговските друштва и кое има добиено лиценца за овластен ревизор и лиценца за работа од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на овластени ревизор-трговци поединци согласно овој закон;“.

Точката 11 се менува и гласи:

„ Овластен ревизор“ е физичко лице кое има добиено лиценца за овластен ревизор издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на овластени ревизори согласно овој закон;“.

Во точката 12 по зборот „ ревизијата “ се додаваат зборовите : „ на Република Македонија “.

Точката 14 се менува и гласи:

„ „ Дисциплинска постапка “ е постапка за утврдување одговорност на овластениот ревизор, друштвото за ревизија и/или овластениот ревизор-трговец поединец за повреда на овој закон, подзаконските акти кои произлегуваат од него, актите на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC, Кодексот на етика на професионални сметководители на IFAC и други релевантни објави на IFAC објавени во „Службен весник на Република Македонија“;“.

Во точката 15 зборовите: „ Институт за “ се заменуваат со зборовите : „ Институт на “.

По точката 15 се додаваат пет нови точки 16, 17, 18, 19 и 20 кои гласат:

„16. „ Регистар на ревизори “ е јавна книга која претставува електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за ревизорите за кои уписот е пропишан со овој закон;

17. „Регистар на овластени ревизори“ е јавна книга која претставува електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за овластените ревизори за кои уписот е пропишан со овој закон;

18. „ Регистар на овластени ревизори-трговци поединци “ е јавна книга која претставува единствена електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за овластените ревизори-трговци поединци за кои уписот е пропишан со овој закон;

19. „ Регистар на друштва за ревизија “ е јавна книга која претставува електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за друштвата за ревизија за кои уписот е пропишан со овој закон;

20. „ Регистар на трајно одземени лиценци “ е јавна книга која претставува електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за ревизорите, овластените ревизори, овластените ревизори-трговци поединци и друштвата за ревизија за кои уписот е пропишан со овој закон.“

Точката 16, станува точка 21.

Точката 17 која станува точка 22 се менува и гласи:

„МСР“ се Меѓународни стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија;“.

Точката 18 станува точка 23.

Точката 19 која станува точка 24 се менува и гласи:

„Правно лице од јавен интерес“ е акционерско друштво кое котира на берза, акционерско друштво со посебни обврски за известување согласно Законот за хартии од вредност и трговско друштво кое со посебен закон е утврдено како правно лице од јавен интерес или за кое со посебен закон се бара ревизија согласно истите правила како за акционерските друштва кои котираат на берза;“.

Точката 20 која станува точка 25 се менува и гласи:

„Групен ревизор“ е друштво за ревизија или овластен ревизор -трговец поединец кое врши законска ревизија на консолидирани финансиски извештаи и.“

Точката 21 станува точка 26.

Член 2

Во членот 5 по зборовите „овој закон“ сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.

Член 3

Во насловот на глава II по зборот „РЕВИЗИЈАТА“ се додаваат зборовите „НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.

Член 4

Во насловот и во членот 6 став (1) зборовите „Совет за унапредување и надзор на ревизијата“ се заменуваат со зборовите „Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија“.

Член 5

Членот 8 се менува и гласи:

(1) Советот ги врши следниве работи:

1) донесува статут, деловник за работа, годишна програма, финансиски план и годишен извештај;

- 2) донесува Тарифник за издавање на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштва за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор- трговец поединец;
 - 3) издава и одзема лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец врз основа на правила и постапки пропишани од Советот;
 - 4) иницира контрола на друштвата за ревизија, овластените ревизори-трговци поединци и на овластените ревизори од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;
 - 5) дава согласност на Статутот и другите акти на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, ја следи нивната примена и му предлага на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија нивно изменување и дополнување;
 - 6) го следи спроведувањето на годишната и тригодишната програма за контрола преку извештаите добиени согласно член 20-а став (5) на овој закон и преку учество во комисијата на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија надлежна за контрола;
 - 7) го следи спроведувањето на годишните програми за полагање испит и за континуирано професионално усовршување на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;
 - 8) ја следи постапката што ја спроведува Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;
 - 9) врши надзор над Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;
 - 10) изрекува мерки на овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори трговци-поединци, согласно овој закон и го пропишува начинот на утврдување на мерките;
 - 11) дава насоки на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за прашања за кои е надлежен согласно со овој закон;
 - 12) ги проверува извештаите за транспарентност согласно со членот 35 од овој закон;
 - 13) ја следи примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него и врз таа основа му предлага на министерот за финансии изготвување на соодветни изменувања и дополнувања на истите;
 - 14) воспоставува соработка со домашни, странски и меѓународни институции;
 - 15) донесува процедури за соработка и размена на податоци со Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;
 - 16) донесува годишен план за вработување на државни службеници;
 - 17) донесува годишен план на обуки за сите вработени;
 - 18) одлучува за други прашања за вработените и
 - 19) врши други работи утврдени со овој закон и Статутот.
- (2) На актите од став (1) точки 1) и 2) на овој член согласност дава Владата на Република Македонија.
- (3) По добивање на согласност од Владата на Република Македонија актите од став (1) точка 1) на овој член се објавуваат на веб страницата на Советот, а актот од став (1) точка 2) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Советот.“

Член 6

Во членот 9 став (2) во алинејата 3 запирката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „на Република Македонија,“.

Во ставот (6) зборовите „став (4)“ се заменуваат со зборовите „став (5)“.

Член 7

Во членот 10 став (2) алинеја 2 се менува и гласи:

„кое е носител на функција во органите на политичка партија и/или член на орган на надзор, орган на управување или било кој друг орган на правен субјект кој подлежи на законска ревизија.“

Член 8

Во членот 12 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

„- престане да ги исполнува условите од член 10 од овој закон;“.

Член 9

Членот 13 се брише.

Член 10

Во членот 15 алинејата 2 се менува и гласи:

„-15% од вкупно остварените приходи на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во претходната година.“

Член 11

Член 16 се менува и гласи:

(1) Советот со решение ги изрекува следните мерки:

1) времено одземање на лиценцата на овластениот ревизор, лиценцата за работа на друштво за ревизија и лиценцата за работа на овластен ревизор – трговец поединец и

2) трајно одземање на лиценцата на овластениот ревизор, лиценцата за работа на друштвото за ревизија или лиценцата за работа на овластениот ревизор – трговец поединец.

(2) Мерката од став (1) точка 1 на овој член Советот ја изрекува врз основа на мерките изречени од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија согласно членовите 22-в и 22-ѓ од овој закон. Мерката се изрекува за истиот период за кој е изречена и дисциплинската мерка од Институтот.

(3) Мерката од став (1) точка 2 на овој член Советот ја изрекува ако:

1) лиценцата е издадена врз основа на неточни податоци;

2) повеќе не се исполнети условите од членовите 24 и 25 на овој закон;

3) претходно е изречена дисциплинска мерка трајно исклучување од членството на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и

4) е покрената стечајна постапка или се спроведува ликвидација на друштвото за ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец.

(4) Начинот на утврдување на повредите и мерките од став (1) на овој член ги пропишува Советот.

(5) Мерките изречени од страна на Советот се објавуваат на веб страницата на Советот и на веб страницата на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија.

(6) Против решението на Советот може да се поведе судска постапка.

(7) Решението со кое е изречена мерка од став (1) на овој член, Советот го доставува до Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во рок од три дена од донесувањето на решението. Институтот на овластени ревизори на Република Македонија е должен наредниот ден од денот на добивање на решението за трајно одземање на лиценцата да го избрише овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец од соодветниот регистар и да го запише во Регистарот на трајно одземени лиценци. Во случај на времено одземање на лиценца, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во соодветниот регистар забележува дека овластениот ревизор,

друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец е неактивен поради времено одземање на лиценцата.

(8) Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, на писмено барање од овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец за кој се однесувала мерката поднесено по истекот на периодот за кој е изречена мерката од став (1) точка 1) на овој член, од соодветниот регистар ја брише забелешката за неактивност. Институтот на овластени ревизори на Република Македонија е должен да го изврши бришењето во рок од три дена од поднесување на барањето.

(9) Мерките од став (1) на овој член трајно се евидентираат во соодветниот регистар.

(10) Начинот на забележување дека овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец е неактивен, како и начинот на евидентирање на мерките од став (1) на овој член во соодветниот регистар ги пропишува Советот.

(11) Формата и содржината на барањето од став (8) на овој член и доказите што се приложуваат кон барањето ги пропишува Советот“.

Член 12

Во членот 17 став (2) по зборовите: „Членови на Институтот се“ се додава зборот „ревизори,“.

Член 13

Во членот 18 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

„(3) Заради вршење на работите од својот делокруг Институтот формира дисциплинска комисија, а може да формира и други постојани и времени комисиии утврдени со Статутот на Институтот.

(4) Членовите на органите и комисиите се избираат од редот на членовите на Институтот.“

Во ставот (3) кој станува став (5) по зборот „органите“ се додаваат зборовите: „и комисиите“.

Ставот (4) станува став (6).

Член 14

Членот 19 се менува и гласи:

„(1) Институтот ги врши следниве работи:

1) води Регистар на ревизори, Регистар на овластени ревизори, Регистар на друштва за ревизија, Регистар на овластени ревизори-трговци поединци и Регистар на трајно одземени лиценци ;

2) донесува програма за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор и спроведува испит за стекнување на звањето ревизор;

3) издава уверение за ревизор;

4) ги разгледува и одлучува по барањата за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство, врз основа на правила и постапки пропишани од Институтот;

5) организира проверка на знаењето од областа на законската регулатива при признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;

6) организира и спроведува континуирано професионално усовршување;

7) ја следи примената на МСР и Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC кај друштвата за ревизија и кај овластените ревизори - трговци поединци;

8) ги промовира МСР и Кодексот на етика на професионални сметководители на IFAC;

- 9) ги преведува и ги објавува во „Службен весник на Република Македонија“ МСР, Меѓународните стандарди за контрола на квалитетот и Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC;
 - 10) покренува дисциплинска постапка и изрекува мерки на членовите поради повреда на МСР, актите на Институтот и на Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC;
 - 11) донесува тригодишна и годишна програма за контрола над членовите на Институтот;
 - 12) спроведува контрола на квалитетот над членовите на Институтот;
 - 13) го известува Советот за изречените мерки од спроведената контрола на друштвата за ревизија и/или овластените ревизори - трговци поединци и овластените ревизори;
 - 14) донесува Тарифник за висината на чланарината и надоместоците што ги наплатува;
 - 15) донесува Правилник за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;
 - 16) донесува Правилник за содржината на Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори-трговци поединци и Регистарот на трајно одземени лиценци;
 - 17) донесува програма за обука на овластени ревизори кои спроведуваат контрола и издава сертификати за завршена обука;
 - 18) презема активности согласно со насоките дадени од Советот кои се неопходни и соодветни за промовирање на високите професионални стандарди меѓу друштвата за ревизија и овластените ревизори и за подобрување на квалитетот на ревизорските услуги што тие ги нудат;
 - 19) донесува годишна програма за работа најдоцна до 15 јануари во тековната година;
 - 20) донесува годишен извештај за својата работа најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година;
 - 21) донесува Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на Институтот;
 - 22) формира дисциплинска и други комисији;
 - 23) донесува годишен извештај за наодите од извршените контроли;
 - 24) издава билтен и ги ажурира информациите објавени на веб страницата на Институтот и
 - 25) врши други работи согласно со овој закон.
- (2) На актите од став (1) точки 2), 11), 14), 15), 16), 17), 19), 20), 21) и 23) од овој член согласност дава Советот.
- (3) Актите од став (2) на овој член се објавуваат на веб страницата на Институтот по добиената согласност од Советот.“

Член 15

По членот 19 се додава нов наслов и нов член 19-а кој гласи:

„Контрола на работењето на овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци поединци

Член 19-а

- (1) Контрола на работењето на овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци поединци (во понатамошниот текст: субјект на контрола) врши Институтот во рамки на надлежностите утврдени со овој закон.
- (2) Контролата од став (1) на овој член опфаќа најмалку:
 - 1) верификација на исполнување на условите од членовите 24 и 25 на овој закон;

- 2) верификација на исполнување на условите за регистрирање во соодветните регистри;
 - 3) следење и верификација на извештаите на субјектот на контрола што треба да ги доставува во согласност со овој закон и
 - 4) контрола на квалитетот на целокупното работење на субјектот на контрола.
- (3) Контролата од став (2) точки 1), 2) и 3) од овој член се спроведува преку континуирана проверка на документацијата што субјектот на контрола е должен да ја достави до Институтот согласно со овој закон.
- (4) Контролата од став (2) точка 4) од овој член опфаќа најмалку:
- 1) проверка на системот за контрола на квалитет кај друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци поединци;
 - 2) потврдување на независноста на овластениот ревизор од субјектот на ревизија;
 - 3) потврдување на усогласеноста на ревизорските процедури со ревизорските правила и стандарди;
 - 4) оценка на квалитетот во поглед на ангажирани ресурси и тоа: составот на тимот за ревизија и работните часови;
 - 5) проверка на наплатениот надоместок за ревизија и
 - 6) директна контрола на овластените ревизори преку проверка на целокупната ревизорска документација на најмалку еден субјект на ревизија во периодот од последната контрола.
- (5) Контролата од став (2) точка 4) од овој член се спроведува најмалку еднаш на три години.
- (6) Контролата од став (1) на овој член се врши според годишна Програма донесена од Институтот и/или на писмено барање на Советот.
- (7) Доколку при спроведувањето на контролата од став (2) точка 1) на овој член се утврди дека субјектот на контрола не ги исполнува условите за добивање на лиценца утврдени со овој закон, Институтот за тоа го известува Советот во рок од пет дена.“

Член 16

Членот 20 се менува и гласи:

- „(1) Контролата од член 19-а на овој закон ја спроведува лице назначено од претседателот на Институтот.
- (2) Лицето од став (1) на овој член за спроведување на контролата од член 19-а од овој закон мора да ги исполнува следните услови:
- 1) да има лиценца за овластен ревизор и најмалку пет години искуство како овластен ревизор;
 - 2) да поседува сертификат за завршена обука за контрола издаден од Институтот не постара од три години и
 - 3) да е независно и да нема конфликт на интереси со субјектот на контрола. Во однос на независноста и постоењето конфликт на интереси соодветно се применуваат одредбите од член 31 на овој закон.
- (3) Доколку е потребно, по претходна согласност на Управниот одбор на Институтот, покрај лицето од став (1) на овој член, во контролата можат да бидат вклучени и проценители и/или други домашни и странски експерти.
- (4) Во случај кога контролата се врши на барање на Советот, назначувањето на лицата од ставовите (1) и (3) на овој член се врши по претходна согласност од претседателот на Советот.“

Член 17

По членот 20 се додава нов член 20-а кој гласи:

„Член 20-а

(1) Датумот на отпочнување на контролата го определува Институтот и за тоа ги известува лицата од член 20 ставови (1) и (3) на овој закон најмалку 30 дена пред денот на отпочнување на контролата и субјектите на контрола најмалку осум дена пред денот на отпочнување на контролата.

(2) Субјектот на контрола е должен на лицата од член 20 ставови (1) и (3) на овој закон да им обезбеди:

- 1) непречен пристап до деловните простории,
- 2) просторија за непречено вршење на контролата,
- 3) целокупната документација потребна за спроведување на контролата, а доколку е потребно и копии од истата и
- 4) лице кое доколку е потребно, ќе дава потребни објаснувања.

(3) За извршената контрола лицето од член 20 став (1) на овој закон подготвува извештај во кој се наведуваат сите идентификувани недостатоци, неправилности и незаконитости и се даваат препораки за начинот и рокот за нивно отстранување.

(4) Извештајот од став (3) на овој член се доставува до субјектот на контрола кој има право на приговор во рок од пет дена од денот на приемот на извештајот. Управниот одбор на Институтот одлучува по приговорот во рок од пет дена од денот на приемот.

(5) По истекот на роковите од став (4) на овој член, Институтот го доставува извештајот до Советот и го објавува на својата веб страница.

(6) Субјектот на контрола е должен во рок од три дена од истекот на рокот утврден во извештајот од став (4) на овој член до Институтот и до Советот да достави извештај за реализација на препораките и отстранување на идентификувани недостатоци, неправилности и незаконитости.“

Член 18

Насловот пред членот и членот 22 се менуваат и гласат:

„Дисциплинска постапка

Член 22

(1) Институтот, врз основа на извештајот за извршена контрола од член 20-а став (3) на овој закон, на овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец кои не постапуваат во согласност со одредбите од овој закон, МСР, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и актите на Институтот им покренува дисциплинска постапка.

(2) Дисциплинска постапка води дисциплинска комисија составена од пет члена – овластени ревизори членови на Институтот со мандат од две години.

3) Институтот на овластениот ревизор, друштвото за ревизија и на овластениот ревизор трговец -поединец може да им ги изрече следните дисциплински мерки:

- јавна опомена;
- парична казна;
- времено исклучување од членството во Институтот и
- трајно исклучување од членството во Институтот.

(4) Начинот за утврдување на повредите и изрекување на дисциплинските мерки од став (3) на овој член ги пропишува Институтот.

(5) Сите дисциплински мерки преземени од страна на Институтот се објавуваат на веб страницата и во билтенот на Институтот и се евидентираат во соодветниот регистар.

(6) Институтот за изречените дисциплински мерки задолжително го известува Советот во рок од еден ден од денот на изрекување на мерката.“

Член 19

По членот 22 се додаваат седум нови члена 22-а, 22-б, 22-в, 22-г, 22-д, 22-ѓ и 22-е кои гласат:

„Член 22-а

(1) Дисциплинската мерка јавна опомена му се изрекува на овластениот ревизор ако:

- 1) не ја плати чланарината во Институтот во утврдениот рок;
- 2) одбива или несовесно ги исполнува обврските определени со Статутот и актите на Институтот;
- 3) не постапи согласно член 20-а став (2) на овој закон и
- 4) со своето однесување го нарушува угледот на ревизорската професија.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на една година од престанокот на мерката.

Член 22-б

(1) Дисциплинската мерка парична казна во висина до три просечни месечни нето плати исплатени по вработен во Република Македонија за месецот во кој е изречена дисциплинската мерка, ќе му се изрече на овластениот ревизор кој ќе ја повтори повредата за која претходно му била изречена мерката јавна опомена.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на две години од престанокот на мерката.

Член 22-в

(1) Дисциплинската мерка времено исклучување од членството во Институтот со времено бришење од регистарот во траење до три години, односно за периодот додека траат правните последици на судската пресуда, односно додека трае забраната за вршење на професија или дејност, ќе му се изрече на овластениот ревизор ако:

- 1) не го извести Институтот за сите промени во врска со податоците содржани во соодветниот регистар согласно овој закон;
- 2) во период од три месеци од изречената опомена не ја плати годишната чланарина во Институтот;
- 3) не ја почитува обврската за континуирано професионално усовршување согласно овој закон;
- 4) предизвика материјална штета на субјектот каде е вработен при вршењето на работи на ревизија и
- 5) е осуден со правосилна судска пресуда во врска со работењето, односно му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на професија или дејност.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на три години од престанокот на мерката.

Член 22-г

(1) Дисциплинската мерка трајно исклучување од членството со трајно бришење од регистарот во Институтот ќе му се изрече на овластениот ревизор ако:

- 1) не постапува или постапува спротивно на стандардите за ревизија и актите на Институтот со што сериозно се загрозува објективноста на ревизијата;
- 2) врши работи на ревизија спротивно на овој закон, МСР, Кодексот на етика за професионални сметководители и актите на Институтот;
- 3) дава неистинити податоци за упис во соодветниот регистар;
- 4) ја прекршува должноста за заштита на доверливите податоци;
- 5) врши работи на ревизија за времетраењето на временото исклучување од членството во Институтот или на друг начин ја избегнува мерката времено одземање на правото за вршење на работи на ревизија и

б) трајно му е одземена лиценцата.

(2) Овластениот ревизор на кој му е изречена мерката од став (1) на овој член трајно се брише од Регистарот на овластени ревизори.

Член 22-д

(1) Дисциплинската мерка јавна опомена Институтот ќе му изрече на друштвото за ревизија, односно на овластениот ревизор -трговец поединец ако:

1) на Институтот не ги доставуваат податоците и извештаите кои се должни да му ги достават согласно овој закон;

2) во утврдениот рок не ја плати годишната чланарина во Институтот и

3) овластените ревизори кои се вработени кај него ги спречува да ја посетуваат обуката за континуирано професионално усовршување.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на една година од престанокот на мерката.

Член 22-ѓ

(1) Дисциплинската мерка времено исклучување од членството во Институтот во траење до три години, односно за периодот додека трае забраната за вршење на професија или дејност, ќе му се изрече на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор - трговец поединец ако:

1) не постапи по препораките дадени во извештајот од контрола;

2) не го достави до Институтот извештајот за преземените мерки согласно член 20-а став (6) на овој закон;

3) не постапува во согласност со утврдените ревизорски правила за вршење на ревизијата и утврдените квантитативни и квалитативни критериуми за човечките ресурси и другите средства ангажирани при вршењето на ревизијата;

4) не постапи согласно член 20-а став (2) на овој закон;

5) му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија или дејност и

6) времено му се одземе лиценцата.

(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на три години од престанокот на мерката.

Член 22-е

Дисциплинската мерка трајно исклучување од членството во Институтот ќе му се изрече на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец ако:

1) без оправдани причини не соработува и не ги доставува потребните податоци и извештаи до надлежните органи;

2) со правосилна пресуда е утврдено дека е издаден незаконски ревизорски извештај;

3) врши работи на ревизија за времетраењето на временото исклучување од членството во Институтот или на друг начин ја избегнува мерката времено одземање на правото за вршење на работи на ревизија;

4) не ја чува целокупната документацијата од извршената ревизија согласно член 33 став (7) на овој закон и

5) трајно му се одземе лиценцата.

(2) Друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец на кој му е изречена мерката од став (1) на овој член трајно се брише од соодветниот регистар."

Член 20

Насловот на Главата IV се менува и гласи: „УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР, ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР-ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ.“.

Член 21

Во членот 23 ставот (1) се брише.

Ставот (2) станува став (1).

По ставот (3) кој станува став (2) се додаваат шест нови става (3), (4), (5), (6), (7) и (8) кои гласат:

„(3) Лицето кое сака да се стекне со лиценца за овластен ревизор поднесува до Советот писмено барање на образец.

(4) Кон барањето од став (3) на овој член се доставува:

1) уверение за ревизор;

2) потврда од работодавач за најмалку три години работно искуство во друштво за ревизија од областа на ревизијата од кои најмалку две под надзор на овластен ревизор и

3) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата.

(5) Документите од став (4) на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

(6) Советот е должен во рок од 15 дена од приемот на комплетното барање со решение да одлучи по барањето за издавање на лиценца.

(7) Против решението од став (6) на овој член може да се поведе судска постапка.

(8) Формата и содржината на образецот на барањето од став (3) и лиценцата од став (6) на овој член ги пропишува Советот.“

Член 22

Насловот пред членот 24 и членот 24 се менуваат и гласат:

„Лиценца за работа на друштво за ревизија

Член 24

(1) Лиценца за работа на друштвото за ревизија се издава на друштво кое ги исполнува следниве услови:

1) има вработено најмалку двајца овластени ревизори на неопределено работно време;

2) мнозинството акции или удели со право на глас во друштвото за ревизија е во сопственост на еден или повеќе овластени ревизори,

3) мнозинството, но не повеќе од 75% од членовите на органот на управување мора да бидат ревизорски друштва или овластени ревизори. Кога органот на управување нема повеќе од двајца членови, еден од нив мора да биде ревизорско друштво или овластен ревизор и

4) има годишно осигурување од одговорност од штета предизвикана на трети лица при вршење на професионална дејност - работи на ревизија, и тоа:

- минимална сума за покривање по штетен настан од 30.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход до 3.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 60.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 3.000.001 до 10.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 120.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 10.000.001 до 25.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 250.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 25.000.001 до 100.000.000 евра во денарска противвредност и

- минимална сума за покривање по штетен настан од 400.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход над 100.000.001 евра во денарска противвредност.

(2) За добивање лиценца за работа, друштвото за ревизија поднесува до Советот писмено барање на пропишан образец потпишан од овластеното лице на друштвото за ревизија.

(3) Кон барањето од став (2) на овој член се доставува:

1) решение за упис на друштвото за ревизија во Трговскиот регистар кај Централниот регистар на Република Македонија;

2) список на лица вработени на неопределено време како овластени ревизори со регистарски број под кој се запишани во соодветниот регистар кај Институтот;

3) лиценца за овластен ревизор за ревизорите кои се основачи на друштвото и оние кои се вработени;

4) потврда од Централен регистар на Република Македонија дека мнозинството со право на глас во друштвото за ревизија е во сопственост на овластени ревизори;

5) потврда од Централен регистар на Република Македонија дека друштвото не е евидентирано во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност;

6) потврда од Централниот регистар на Република Македонија дека друштвото не е евидентирано во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица кај Централниот регистар на Република Македонија;

7) доказ за осигурување од одговорност од штета согласно став (1) точка 4) на овој член и

8) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата.

(4) Овластениот ревизор вработен во друштво за ревизија не може да се јави како основач на друго друштво за ревизија ниту да се вработи кај друго друштво за ревизија или кај овластен ревизор – трговец поединец.

(5) Документите од став (3) на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

(6) Советот е должен во рок од 30 дена од приемот на комплетното барање со решение да одлучи по барањето за издавање на лиценца.

(7) Против решението од став (6) на овој член може да се поведе судска постапка.

(8) Формата и содржината на образецот на барањето од став (2) на овој член и лиценцата од став (6) на овој член ги пропишува Советот."

Член 23

Насловот пред членот 25 и членот 25 се менуваат и гласат:

„Лиценца за работа на овластен ревизор -трговец поединец

Член 25

(1) Лиценца за работа на овластен ревизор – трговец поединец му се издава под услов да поседува лиценца за овластен ревизор.

(2) Лиценца за работа на овластен ревизор- трговец поединец му се издава ако ги исполнува следниве услови:

1) поседува лиценца за овластен ревизор;

2) не е вработен или на било кој друг начин поврзан со друг работодавец освен со друштвото за ревизија и

3) има годишно осигурување од одговорност од штета предизвикана на трети лица при вршење на професионална дејност - работи на ревизија и тоа:

- минимална сума за покривање по штетен настан од 30.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход до 3.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 60.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 3.000.001 до 10.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 120.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 10.000.001 до 25.000.000 евра во денарска противвредност;

- минимална сума за покривање по штетен настан од 250.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 25.000.001 до 100.000.000 евра во денарска противвредност и

- минимална сума за покривање по штетен настан од 400.000 евра во денарска противвредност за субјект на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход над 100.000.001 евра во денарска противвредност.

(3) Овластен ревизор запишан во трговскиот регистар како овластен ревизор – трговец поединец не може да се јави како основач на друштво за ревизија и да се вработи кај друг овластен ревизор - трговец поединец или друштво за ревизија.

(4) За добивање лиценца за работа, трговецот-поединец поднесува до Советот писмено барање на пропишан образец потпишан од овластеното лице на трговецот поединец.

(5) Кон барањето од став (4) на овој член се доставува:

1) уверение за ревизор издадено на име на подносителот на барањето;

2) лиценца за овластен ревизор издадена на име на подносителот на барањето;

3) решение за упис во Трговскиот регистар кај Централниот регистар на Република Македонија;

4) доказ дека овластениот ревизор подносител на барањето е вработен;

5) потврда од Централен регистар на Република Македонија дека не е евидентиран во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност;

6) потврда од Централниот регистар на Република Македонија дека не е евидентиран во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица кај Централниот регистар на Република Македонија;

7) доказ за осигурување од одговорност од штета согласно став (2) точка 3) на овој член и

8) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата.

(6) Документите од став (5) на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

(7) Советот е должен во рок од 30 дена од приемот на комплетното барање со решение да одлучи по барањето за издавање на лиценца.

(8) Против решението од став (7) на овој член може да се поведе судска постапка.

(9) Формата и содржината на образецот на барањето од став (4) на овој член и на лиценцата од став (7) на овој член ги пропишува Советот“.

Член 24

По членот 25 се додаваат два нови члена 25-а и 25-б кои гласат:

„Член 25-а

Лиценцата за овластен ревизор, друштво за ревизија и за овластен ревизор – трговец поединец се издаваат на неопределено време.

Член 25-б

Друштвото за ревизија и овластениот ревизор-трговец поединец се должни најдоцна до 31 јануари во тековната година до Институтот и до Советот да достави список на вработени овластени ревизори со регистарски број под кој се запишани во Регистарот на овластени ревизори и доказ за годишно осигурување од одговорност од штета при вршење на професионална дејност во износите утврдени во член 24 став (1) точка 4) и член 25 став (2) точка 3) на овој закон.“

Член 25

По членот 25-б се додава нова глава IV-а која гласи

„IV-а. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА РЕВИЗОР И КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ“.

Член 26

Во членот 27 став (1) точката 3) се менува и гласи:

„3) да не е осудуван со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека траат правните последици од пресудата во врска со работењето и тоа за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невестинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик.“
Во ставот (21) зборовите „став (5)“ се заменуваат со зборовите „став (6)“.

Член 27

По членот 27-ќ се додава нов член 27-у кој гласи:

„Член 27-у

(1) Лице кое ги исполнува условите од член 27 на овој закон и кое стекнало уверение за сметководител односно овластен сметководител од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија може да поднесе барање до Институтот за полагање само на делот од програмата за стекнување на звањето ревизор што не го полагал при стекнување на статусот сметководител односно овластен сметководител. Институтот, по претходна согласност од Советот, го утврдува делот од програмата што го полагаат сметководителите односно овластените сметководители.

(2) Лицето од став (1) на овој член за стекнување на уверение за ревизор кон барањето од став (1) на овој доставува уверение за сметководител односно овластен сметководител во оригинал или копија заверена на нотар.

(3) Сметководителот односно овластениот сметководител кој стекнал уверение за ревизор или лиценца за овластен ревизор неможе истовремено во исто правно лице да вршат работи на ревизор или овластен ревизор и работи на сметководител односно овластен сметководител“.

Член 28

Во членот 29 став (3) зборовите: „членот 24“ се заменуваат со зборовите: „членот 23“.

Член 29

Насловот пред членот 30 и членот 30 се менуваат и гласат:

„Регистри

Член 30

(1) Институтот води Регистар на ревизори, Регистар на овластени ревизори, Регистар на друштва за ревизија, Регистар на овластени ревизори - трговци поединци и Регистар на трајно одземени лиценци

(2) Регистарот на ревизори содржи:

- 1) име, презиме, адреса и регистарски број на ревизорот;
- 2) назив и седиште на друштвото каде што е вработен ревизорот и
- 3) број на издаденото уверение за ревизор.

(3) Регистарот на овластени ревизори особено ги содржи следниве податоци:

- 1) име и презиме, адреса и регистарски број на овластениот ревизор;
- 2) назив и седиште на друштвото за ревизија во кое е вработен овластениот ревизор;
- 3) број на издадена лиценца на овластениот ревизор и
- 4) изречени дисциплински мерки и мерки изречени од Советот.

(4) Регистарот на друштвата за ревизија односно на овластените ревизори – трговци поединци особено ги содржи следниве податоци:

- 1) име, седиште и регистарски број на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец;
- 2) име, презиме и адреса на овластените ревизори кои се вработени во друштвото за ревизија, односно кај овластениот ревизор -трговец поединец;
- 3) име и презиме и адреса на основачите на друштвото за ревизија;
- 4) име и презиме и регистарски број на сите овластени ревизори кои се вработени или поврзани како партнери или на друг начин со друштвото за ревизија, односно со овластениот ревизор-трговец поединец;
- 5) правна форма на друштвото;
- 6) број на издадена лиценца за работа на друштвото за ревизија, односно на овластениот ревизор - трговец поединец;
- 7) изречени дисциплински мерки и мерки изречени од Советот и
- 8) веб страница.

(5) Регистарот на трајно одземени лиценци особено ги содржи следниве податоци:

- 1) регистарски број на овластениот ревизор, друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец;
- 2) податоци за носителот на лиценцата и тоа: име и презиме и адреса на овластениот ревизор односно име и седиште на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец и
- 3) број и датум на решение за одземање на лиценцата.

(6) Институтот податоците од регистрите од став (1) на овој член ги води електронски и ги става на располагање на јавноста на веб страницата на Институтот и во билтенот на Институтот.

(7) Освен податоците наведени во соодветните регистри од ставовите (3) и (4) на овој член, регистрите треба да го содржат и името и адресата на надлежниот орган кој ја издал лиценцата.

(8) Ревизорот, овластениот ревизор, друштвото за ревизија и овластениот ревизор-трговец поединец, се должни во рок од пет дена од настанување на промената да го известат Институтот за сите промени во врска со податоците содржани во соодветниот регистар, а Институтот е должен веднаш по приемот на известувањето да го ажурира соодветниот регистар.

(9) Податоците содржани во регистрите од ставовите (3) и (4) на овој член кои се доставуваат до Институтот ги потпишува овластениот ревизор или овластеното лице на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор – трговец поединец.

(10) Начинот на водење и формата на регистрите од став (1) на овој член ги пропишува Институтот.”

Член 30

Членот 31 се менува и гласи:

„(1) Овластениот ревизор, друштвото за ревизија односно овластениот ревизор - трговец поединец е независен и самостоен во вршењето на работата на ревизијата во рамките на овластувањата утврдени со овој закон, а во согласност со МСР и Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC.

(2) Сопствениците на друштвото за ревизија и членовите на Управниот и Надзорниот орган не смеат да влијаат на вршењето на ревизијата на начин што ќе ја ограничат независноста и објективноста на овластениот ревизор кој во име на друштвото за ревизија ја врши ревизијата.

(3) Овластениот ревизор, овластениот ревизор- трговец поединец односно друштвото за ревизија кое е назначено за законски ревизор на субјектот на ревизија има обврска да изврши ревизија со професионален интегритет и независност. Во случај на повреда на која било одредба од ставот (4) на овој член, извршената ревизија на субјектот на ревизијата е неважечка.

(4) Ревизија не може да врши:

1) овластен ревизор, друштво за ревизија, односно овластен ревизор- трговец поединец кој/кое поседува 3% или повеќе од акционерската или сопственичката главнина на субјектот кај кој се врши ревизија;

2) овластен ревизор, друштво за ревизија односно овластен ревизор- трговец поединец, кај субјект на ревизија кој е акционер, вложувач на средства или основач на тоа друштво за ревизија;

3) овластен ревизор кој во субјектот кај кој се врши ревизијата и во годината чии финансиски извештаи се предмет на ревизија, бил законски застапник, член на орган на управување, односно надзор на тој субјект или учествувал во водењето на неговите деловни книги и изготвувањето на финансиските и даночните извештаи;

4) овластен ревизор кој е во брачна врска, директно сродство или индиректно сродство до второ колено, или е поврзан со посвојување, старателство или туторство со овластениот застапник или членот на органот на управување и надзор на субјектот кај кој се врши ревизијата;

5) овластен ревизор кој е партнер, вработен или службеник на субјектот кај кој се врши ревизијата;

6) овластен ревизор, друштво за ревизија, односно овластен ревизор- трговец поединец кој/кое има директна или индиректна деловна врска, финансиски интерес во обезбедување на неревизорски услуги помеѓу овластениот ревизор, друштво за ревизија, овластен ревизор -трговец поединец или поврзаните субјекти и субјектот кај кој се врши ревизијата или кој било од неговите вработени, членови на орган на управување и надзор или акционери и укажува на закана за независноста на ревизорот и

7) овластен ревизор, друштво за ревизија односно овластен ревизор- трговец поединец кој/ кое прифаќа процена за цели на финансиско известување од поврзана страна.

(5) Доколку при вршење на ревизијата независноста на овластениот ревизор, овластениот ревизор трговец поединец или друштвото за ревизија е под влијание на закани, контрола над сопствените услуги на овластениот ревизор (саморевидирање), личниот интерес, застапување, блискост, доверба или

заплашување, овластениот ревизор, овластениот ревизор трговец поединец или друштвото за ревизија треба да применат заштитни мерки за да ги ублажат овие закани. Ако степенот на закана, во споредба со применетите мерки и понатаму претставува закана за независноста на овластениот ревизор, овластениот ревизор трговец поединец или друштвото за ревизија, истите нема да ја вршат ревизијата.

(6) Во случај на вршење на контрола над сопствените услуги или личниот интерес на овластениот ревизор при вршењето на ревизијата кај правните лица од јавен интерес, ако е неопходно со цел да се обезбеди заштита на независноста на овластениот ревизор односно друштвото за ревизија, ревизорот не смее да врши такви активности.

(7) Друштвото за ревизија односно овластениот ревизор- трговец поединец додека врши ревизија кај субјектот на ревизија, во исто време не смее за субјектот да ги обезбедува следниве услуги:

- 1) сметководствени или други услуги поврзани со сметководствената евиденција, годишните сметки или годишните консолидирани сметки на субјектот кај кој се врши ревизија;
- 2) изготвување и имплементација на финансиски информациски системи;
- 3) услуги на внатрешна ревизија како надворешен изведувач;
- 4) учество во економски интерес, директно или индиректно, во субјект или каков било поврзан субјект за кој тој бил ангажиран да врши надворешна ревизија;
- 5) процена за цели на финансиско известување и
- 6) други активности пропишани со актите на Институтот."

Член 31

Членот 33 се менува и гласи:

„(1) Законска ревизија на годишната сметка и/или финансиските извештаи или на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на субјектот на ревизија врши друштво за ревизија или овластен ревизор -трговец поединец.

(2) При вршење на законската ревизија овластениот ревизор во секое разумно време има право на пристап до трговските книги и сметководствените документи на субјектот на ревизија, и има право од членовите на управителот или органот на управување на субјектот на ревизија, од вработените или од субјектите кои се во договорни односи со субјектот на ревизија да бара информации и објаснувања кои се во нивна контрола или знаења кое тие можат да ги стекнат, а коишто овластениот ревизор смета дека се неопходни за извршување на неговите задачи.

(3) Субјектот кај кој се врши ревизија не смее да го ограничи пристапот до потребната документација од ставот (2) на овој член, или да му обезбеди информации кои се лажни или упатуваат на погрешни заклучоци.

(4) Овластениот ревизор, исто така, треба да изрази мислење дека годишниот извештај односно консолидираниот годишен извештај е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи односно со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за истата деловна година.

(5) Овластениот ревизор за извршената ревизија на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи поднесува ревизорски извештај до акционерите или содружниците на субјектот.

(6) Ревизорскиот извештај се разгледува на годишно собрание на субјектот на ревизија и е достапен за контрола и прашања од било кој акционер или содружник.

(7) Целокупната документација од извршената ревизија, ревизорот е должен да ја чува во период од најмалку седум години од датумот на издавање на извештајот на ревизорот.

(8) При ревизија на консолидирани финансиските извештаи на ниво на група, групниот ревизор:

- 1) врши преглед и ја чува документацијата од ревизијата вршена од овластениот ревизор, друштво за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец и
- 2) ја носи целата одговорност за ревизорскиот извештај од извршената ревизија на консолидираните финансиски извештаи“.

Член 32

Во членот 34 став (1) точка д) по зборовите „конзистентноста на годишниот извештај“ се додаваат зборовите „за работа на субјектот на ревизија“ и по зборовите „консолидираниот годишен извештај“ се додаваат зборовите „за работа на субјектот на ревизија“.

Член 33

Во членот 35 во ставот (1) по зборовите „должен да го“ се додаваат зборовите „достави до Советот и“

Во точката д) зборовите „членот 20“ се заменуваат со зборовите „членот 20-а“.

Во точката ж) по зборовите „друштвото за ревизија“ се додаваат зборовите „односно овластениот ревизор - трговец поединец за континуираното професионално усовршување на овластените ревизори“.

Во ставот (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „односно овластениот ревизор -трговец поединец“.

Член 34

Членот 37 се менува и гласи:

„(1) Овластениот ревизор, друштвото за ревизија односно овластениот ревизор-трговец поединец треба да ја почитува доверливоста на информациите добиени како резултат на професионални и деловни односи и не треба да ги разоткрива информациите за трети лица без соодветно и посебно одобрение, освен ако има законско или професионално право или обврска да ги обелодени.

(2) Кога друштвото за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор се заменува, претходното друштво за ревизија, овластениот ревизор - трговец поединец или овластениот ревизор треба да му обезбеди пристап до сите релевантни информации на новоназначеното друштво за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор во врска со субјектот на ревизијата.

(3) На претходното друштво за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор на кои им престанал ревизорскиот ангажман, се применува одредбата на ставот (1) од овој член, во однос на тој ангажман.

(4) Сопствениците и членовите на органот за управување на субјектот на ревизија треба да имаат заемна обврска да обезбедат информации, по барање на овластените ревизори и на Институтот.

(5) Институтот и Советот треба да бидат уверени дека постојат објективни причини за отповикување или повлекување на друштвата за ревизија, овластените ревизори-трговци поединци или овластените ревизори во текот на нивниот ангажман.

(6) Институтот треба да биде известен за секое отповикување или повлекување на друштвото за ревизија, овластените ревизори-трговци поединци или овластени ревизори за време на нивниот ангажман кој вклучува законска ревизија. Доколку субјектот на ревизија е правно лице од јавен интерес, вакво известување ревизорот мора да достави и до Советот.

(7) Друштвото за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор може да бидат отповикани или да се повлечат за времето додека вршат законска ревизија, но само доколку за тоа постојат објективни

причини и објаснувања. Различните мислења за спроведените сметководствени и/или ревизорски постапки и процедури не се сметаат за објективни причини за отповикување или повлекување.

(8) Друштвото за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор кое е отповикано или се повлекло е должно да го извести Институтот во рок од 3 дена од отповикувањето или повлекувањето заедно со објаснување на причините за отповикувањето или повлекувањето. Доколку субјектот на ревизија е правно лице од јавен интерес, вакво известувањето се доставува и до Советот."

Член 35

Во членот 38 зборот „Ревизорите“ се заменува со зборовите „Овластените ревизори“, а по зборот „како“ се додава зборот „овластени“.

Член 36

Во членот 42, став (1) во воведната реченица зборовите „од 3.000 до 6.000“ се заменуваат со зборовите „од 5.000 до 7.000“.

Во ставот (3) зборовите „од 500 до 1000“ се заменуваат со зборовите „од 1.000 до 1.500“.

Член 37

Во членот 43 став (1) во воведната реченица зборовите „од 2.000 до 4.000“ се заменуваат со зборовите „од 3.000 до 5.000“.

Член 38

По членот 43 се додава нов член 43-а кој гласи:

„Член 43-а

(1) Глоба во износ од 7.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на друштво за ревизија кое потпишало неточен или некомплетен извештај, односно извештај што предизвикува заблуда и со тоа предизвикало штета на трети лица.

(2) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластен ревизор - трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице на друштвото за ревизија за прекршокот од став (1) на овој член."

Член 39

Во членот 44 став (1) во воведната реченица зборовите „од 500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите „од 1.000 до 1.500“.

Член 40

По членот 44-б се додаваат три нови члена 44-в, 44-г и 44-д кои гласат:

„Член 44 - в

(1) Глоба во износ од 6.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на Институтот ако:

1) не издаде уверение за ревизор согласно член 27 став (3) од овој закон;

2) не го достави до Советот и не го објави извештајот согласно член 20-а став став (5) од овој закон;

3) Управниот одбор на Институтот не одлучи во рокот од член 22 став (4) на овој закон;

- 4) донесе акти без согласност од Советот согласно член 19 став (2) од овој закон;
 - 5) не го извести Советот за неисполнување на условите за добивање на лиценца согласно член 19-а став (7) од овој закон;
 - 6) назначи лице за контрола без согласност од претседателот на Советот согласно член 20 став (4) од овој закон;
 - 7) не ги објави и не ги евидентира дисциплинските мерки согласно член 22 став (5) на овој закон;
 - 8) не го извести Советот за изречените дисциплински мерки согласно член 22 став (6) овој закон;
 - 9) не ги избрише дисциплинските мерки согласно членовите 22-а став (2), 22-б став (2), 22-в став (2), 22-д став (2), 22-ѓ став (2); и
 - 10) не ги води регистрите согласно член 30 од овој закон.
- (2) За прекршоците од став (1) на овој член глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на Претседателот на Институтот.

Член 44 - г

- (1) За прекршоците утврдени во членовите 44-а и 44-вод овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Советот (во понатамошниот текст: Прекршочен орган).
- (2) Прекршочната постапка од став од (1) на овој член пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во понатамошниот текст: Прекршочна комисија), формирана од вработени лица во Прекршочниот орган, кои ги именува претседателот на Советот.
- (3) Претседателот на Советот со акт го определува бројот, потребниот степен на стручна подготовка и работното искуство на членовите на прекршочната комисија.
- (4) Членовите на прекршочната комисија се избираат за времетраење од четири години, со право на реизбор.
- (5) За претседател на прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран правник со положен правосуден испит.
- (6) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа, кој претходно е одобрена од Советот.

Член 44 - д

- (1) Член на прекршочната комисија може да се разреши:
 - 1) со истекот на времето за кое е именуван за член;
 - 2) по негово барање;
 - 3) со исполнување на услови за старосна пензија во согласност со закон;
 - 4) ако му се утврди трајна неспособност;
 - 5) ако со правосилна одлука се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочната постапка;
 - 6) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во прекршочната комисија или;
 - 7) ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случаи за кои решава прекршочната комисија.
- (2) Предлогот за разрешување на член на прекршочната комисија се поднесува до Советот.
- (3) Членовите на прекршочната комисија се самостојни и независни во работењето и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.
- (4) Одлуката на прекршочната комисија се смета за донесена кога за неа гласале мнозинството членови на прекршочната комисија."

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41

(1) Советот ќе го пропише начинот на утврдување на повредите и мерките од овој закон, начинот на забележување на забелешката за неактивност, формата и содржината на барањето за бришење на забелешката за неактивност, формата и содржината на образецот на барањето за лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор – трговец поединец и ќе ги донесе процедурите за соработка и размена на податоци со Институтот во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Комисијата од член 44-г став (2) на овој закон, Советот ќе ја формира во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Институтот ќе ги донесе Тарифникот за висината на чланарината и надоместоците што ги наплатува и Правилникот за содржина на Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори – трговци поединци и Регистарот на трајно одземени лиценци во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(4) Институтот ќе ја донесе Програмата за обука што треба да ја поминат лицата кои ќе вршат контрола на квалитет во рок од две години од влегувањето во сила на овој закон.

Член 42

(1) Ревизорите, овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци се должни до Институтот да ги достават податоците што се внесуваат во соодветните регистри согласно член 30 од овој закон во рок од два месеци од влегување то во сила на овој закон.

(2) Овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци кои нема да постапат согласно став (1) на овој член Институтот ќе ги избрише од соодветниот регистар и во рок од два работни дена за тоа ќе го известат Советот кој ќе ја одземе лиценцата на овластениот ревизор, друштвото за ревизија и овластениот ревизор – трговец поединец кој е избришан од соодветниот регистар.

(3) Друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци се должни до Советот да ги достават доказите од членовите 24 став (3) точки 1, 2, 4, 5 и 6 и 25 став (5) точки 3, 4, 5 и 6 на овој закон во рок од два месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(4) На друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци кои нема да постапат согласно став (3) на овој член, Советот ќе им ги одземе лиценците и во рок од два работни дена за тоа ќе го известат Институтот за да ги избрише од соодветниот регистар.

Член 43

(1) Одредбата од член 16 на овој закон ќе започне да се применува три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До влегувањето во сила на став (1) од овој член, контролата на квалитет ќе ја вршат лица вработени во Институтот.

Член 44

Одредбите од членовите 24 став (1) точка 4) и 25 став (2) точка 3) ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.

Член 45

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за ревизија.

Член 46

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.